



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

КУБА- ХАВАНА ВАРАДЕРО

13 дена / 11 ноќи / авион од 1.389 € /ВЕЛИГДЕН



Поаѓање: 16.04.2020

Враќање: 27.04.2020

1 ден Белград- Цирих -Хавана

Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Цирих LX1413 во 09.20 часот. Слетување во 11.15 часот. Продолжување на лет LX8032 за Хавана во 13.30 часот, слетување во Хавана во 18.25 часот. Трансфер до хотел. Сместување. Ноќевање.

2 – 3 ден Хавана

Престој во хотел Hotel Paseo Havana 4* на база ноќевање со појадок, со можност за организирање на факултативни излети.

4 ден Хавана -Варадеро

Појадок. Трансфер за Варадеро. Патување до Варадеро со попатни паузи за одмор. (околу 2 часа) . Пристигнување во Варадеро. Сместување во хотел Memories Varadero 4*. **Ноќевање.**

5-11 ден Варадеро

Престој во хотел на база all inclusive. Денови предвидени за одмор, капење, сончање. Можност за организирање на факултативни излети (Cayo Lago, Sugar Tour, Jeep Safari...)

12 ден Варадеро-Хавана

Појадок. Слободно време до трансферот за аеродром. Лет за Цирих LX8033 во 19.55 часот.

13 ден Цирих - Белград

Ноќен лет со оброци. Слетување во Цирих во 11:50 часот. Продолжување на лет за Белград LX1418 во 17:25 часот. Слетување на аеродромот Никола Тесла во 19.10 часот.

Цена на аранжманот по лице во 1/2 соба	ВЕЛИГДЕН 16.04-27.04.2020
PASEO HAVANA 4* MEMORIES VARADERO 4*	1.389€

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз Белград-Цирих-Хавана-Цирих-Белград
- Аеродромски такси
- Трансфери според програмата
- 3 ноќевања со појадок во хотел во Хавана
- 8 ноќевања на база all inclusive во хотел во Варадеро
- Организација и реализација на програмата

Во цената не е вклучено:

- Разглед на Хавана со водич на српски јазик – 100 евра (од 2-4 лица)
- Факултативни излети
- Здравствено осигурување
- Индивидуални трошоци и други споменати услуги

Напомени:

- Цената зависи од моментално расположливите места на авио компанијата, како и расположливоста на хотелот. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на хотелот.

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противвредност 1€=62 ден.

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ